



ПРЕКУ ИГРА ДО ЕДУКАЦИЈА


ПРОЕКТ ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА

Ајде да се потсетиме - ПРИХОДИТЕ и РАСХОДИТЕ на едно семејство го означуваат семејниот БУЏЕТ. БУЏЕТ пак, претставува финансиски план не само на едно семејство, туку и на држава, институции, правни лица, претпријатија, преку кои ги планираат приходите и расходите за финансирање на одредени потреби во определен временски период, а најчесто за време од една година.

Парите што се заработуваат или се добиваат може да се штедат, но и да се трошат или да се подаруваат. А за да имаме пари во секое време за најразлични потреби, треба да научиме да планираме.

ПЛАНИРАЊЕ НА ПАРИТЕ

А сега да видиме како се прави табела за планирање на буџетот. Еве една едноставна табела за пресметка на твојот буџет.



Еве ја табелата за денешниот ден на Бато:

Приходи (од што, од кого?)	Приходи (колку?)	Расходи (за што?)	Расходи (колку?)	Вкупно (заштедени денари)
од баба	50 денари	пченкарна кифла	30 денари	
		подарок за Дада	20 денари	
вкупно приходи	50 денари	вкупно расходи	50 денари	50 - 50 = 0 денари

Според оваа табела - кога расходите ќе се одземат од приходите може да пресметаме колку сме заштедиле.

Ајде сега да направиме план со пресметка за една недела, започнувајќи од понеделник. Секој ден запишувајте колку пари добивате, колку пари можете да зачувате, колку трошите и за што ги трошите. (Вие можете да си направите своја табела слична на оваа, да ја залепите на вашето биро и да ја пополнувате секојдневно.)



Ден	Приходи - (од што, од кого?)	Приходи (колку?)	Расходи (за што?)	Расходи (колку?)	Вкупно заштедени денари
понеделник					
вторник					
среда					
четврток					
петок					
сабота					
недела					
крај на неделата	вкупно приходи	=	вкупно расходи	=	=

На крајот од неделата ќе знаете колку пари сте потрошиле и дали и колку сте заштедиле. Потоа направете нова табела и продолжете да запишувате. Така ќе откриете дали можете да заштедите. Ако умеете да заштедите, ќе успеете да исполните некоја своја желба или на некој што го сакате.